



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Управа за заштита на културното
наследство
05-223/7
06.11.2018 година
Скопје

Врз основа на член 47, став 2; член 50, став 2 и член 55, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл.весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 26 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на Република Македонија бр.27/15, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), а во врска со Буџетот на Република Македонија за 2018 (Сл.весник на Република Македонија бр.196/17), Директорот на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на министерството за култура со својство на правно лице донесе:

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

20 УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО					
РЕД. БР.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА/РАМКОВНА СПОГОДБА	ШИФРА СПОРЕД ОПЈН	ОЧЕКУВАН ПОЧЕТОК НА ПОСТАПКАТА (МЕСЕЦ)	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)	ВИД НА ПОСТАПКА
1	2	3	4	5	6
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки				
1	Набавка на канцелариски материјали		10	300,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
2	Набавка на тонери и кертрици за печатари		10	300,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
3	Набавка на вода за пиење		10	150,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
4	Набавка на гориво		02	2,000,000	Отворена постапка
5	Набавка на патнички возила		01-02	1,695,000	Отворена постапка
6	Набавка на годишна лиценца за ORACLE		01-02	120,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
7	Набавка на информатичка опрема		05-06	941,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
8	Набавка на информатичка опрема		11	226,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
9	Набавка за одржување и сервисирање на серверски единици и системот за складирање на податоци		10-11	1,665,000	Отворена постапка
	II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги				
9	Набавка на фиксна телефонија и интернет		04-05	3,600,000	Отворена постапка

10	Поправки и сервисирање на хардверска опрема и сервер		01-02	200,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
11	Поправки и сервисирање на возила		04-06	300,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
12	Услуги за печатење		09-10	70,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
13	Набавка на услуга за печатење на публикација „Регистар на нематеријално културно наследство на Република Македонија 2005-2017“		04	71,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
14	Сметководствени услуги		01-02	120,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
15	Услуга за здравствен преглед и изработка на проценка на ризик		02-03	450,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
16	Услуга за чистење и одржување на простории на Регионалниот центар за дигитализација		01-02	54,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
17	Набавка на услуга за обезбедување на деловен простор на Управата за заштита на културното наследство на ул.Павел Шатев бр.3, Скопје.		02-03	1,100,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
18	Набавка на услуга за чистење на деловен простор на Управата за заштита на културното наследство на ул.Павел Шатев бр.3, Скопје		02-03	500,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
19	Набавка на основни, дополнителни и останати мобилни комуникациски услуги во одбран тарифен модел и набавка на мобилни телефонски апарати со одобрување на посебни попусти		11-12	2,200,000	Отворена постапка

21 СКОПСКА ТВРДИНА КАЛЕ

РЕД. БР.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА/РАМКОВНА СПОГОДБА	ШИФРА СПОРЕД ОПЈН	ОЧЕКУВАН ПОЧЕТОК НА ПОСТАПКАТА (МЕСЕЦ)	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)	ВИД НА ПОСТАПКА
1	2	3	4	5	6
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи				
1	Набавка на услуги за физичко обезбедување на локалитет Скопска тврдина Кале		01-02	1,750,000	Отворена постапка

22 УНИВЕРЗИТЕТ НА СВ.КЛИМЕНТ

РЕД. БР.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА/РАМКОВНА СПОГОДБА	ШИФРА СПОРЕД ОПЈН	ОЧЕКУВАН ПОЧЕТОК НА ПОСТАПКАТА (МЕСЕЦ)	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)	ВИД НА ПОСТАПКА
1	2	3	4	5	6
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги				
1	Набавка на услуги за физичко обезбедување на локалитет Плаошник, Охрид		01-02	1,750,000	Отворена постапка

20 СОВЕТ НА ЕВРОПА

РЕД. БР.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА/РАМКОВНА СПОГОДБА	ШИФРА СПОРЕД ОПЈН	ОЧЕКУВАН ПОЧЕТОК НА ПОСТАПКАТА (МЕСЕЦ)	ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)	ВИД НА ПОСТАПКА
1	2	3	4	5	6
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки				
1	Набавка на промотивни материјали за годишната кампања на УЗКН (набавка и печатење на нотеси, пенкала, папки со хартија за пишување, платнени торбици, маркица за книга и банер.		01-02	122,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги				
2	Набавка на услуга за печатење на публикација „Бизнис план за рехабилитација на недвижни културни добра“		02	129,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
3	Набавка на услуга за печатење на публикација „Се грижам за моето културно наследство“		08	85,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
4	Набавка на услуга за печатење на публикација „Културното наследство на Дебарско-Реканскиот регион“		04	195,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
5	Набавка на услуга за печатење на надгледен материјал (боенка) за активноста „Слободни школски активности во основните училишта во Македонија на тема: Го сакам и се грижам за моето културно наследство“		02-03	53,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас
6	Набавка на услуга за печатење на календари за 2019 година		10	34,000	Прибирање на понуди со објавување на оглас

Доставено до:

- Директор
- Комисија за јавни набавки,
- Одделение за финансиски прашања,
- Досие,
- Архива.

Изработил: Д.Ристовски

Директор
г-р Елеонора Пејрова - Мишевска